

## **СПОГОДБА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ПРЕКУ ПАУШАЛНИ ПЛАЌАЊА**

**Сојузниот министер за социјална сигурност и генерации**

**и**

**Министерот за здравство на Македонија**

се спогодуваат врз основа на одредбите на членот 15 став 2 од австриско-македонската спогодба за социјално осигурување од 28. февруари 1997 (во понатамошниот текст „Спогодба“), дека во следните долунаведени случаи ќе се надоместуваат трошоците за медицински услуги преку пашални плаќања:

### **ДЕЛ I**

1. Во случаи на место на живеење коишто се опфатени со член 11 став 3 како и член 13 ставови 2 и 3 од Спогодбата, трошоците на македонските носители коишто помагаат, ќе се надоместуваат во форма на месечен пашален износ за извршените услуги од страна на надлежните австриски носители, односно од главниот сојуз на австриските носители на социјално осигурување. Притоа треба да се изврши месечно само исплата на пашален износ и тоа за:
  - а) секој осигуреник којшто е осигурен според австриските правни прописи, чишто членови на семејство коишто имаат право за намест живеат во Македонија,
  - б) секој корисник на австриска пензија или барател на пензија којшто живее во Македонија, вклучувајќи ги членовите на неговото семејство како и
  - в) корисници на пензии на починатите пензионери коишто живеат во Македонија, на осигуреник којшто е осигурен според австриските правни прописи.
2. За утврдување на пашалниот износ треба исклучиво да се земат предвид трошоците за услугите од здравственото осигурување, коишто за секоја година од страна на фондот за здравствено осигурување на Македонија се одредуваат врз база на сопствена службена статистика, односно на врз база на конечните пресметки.

Од тој вкупен издаток треба да се утврди оној износ којшто според ме сечниот просек отпаѓа на лице коешто има право на надомест во Македонија. Така утврдениот износ треба да се помножи со просечниот број на едно македонско семејство според последните резултати на статистичкиот попис на населението од 1991 година (тоа е фактор  $3,61 - 1,00 = 2,61$ ). Износот којшто ќе се добие од тоа ќе се намали за 5 % за случаи на привремен престој на лице во Австрија наведено под број 1 и важи - во заокружен полн износ на денари - како месечен паушален износ за секоја календарска година за којшто треба да се пресмета.

3. Трошоците за услуги дадени на лице наведено под број 1 за време на при времиот престој во Австрија согласно член 11 став 1, буква в од Спогодбата, во сите случаи треба да бидат надоместени од фондот за здравствено осигурување на Македонија.
4. Доколку со следниот статистички попис на населението во Македонија се утврди просечна бројка за едно македонско семејство којашто отстапува, таа просечна бројка треба да се применува како фактор со почетокот на онаа година, во којашто службено ќе се објави резултатот на пописот на населението. Службената статистика, врз база на којашто треба да се изврши пресметка на паушалниот износ, ќе му се доставува на главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување, најдоцна до 31. март секоја година.
5. Паушалните износи ќе се плаќаат од страна на надлежните австриски носители или - доколку се работи за корисници на пензии или баратели на пензии и нивните членови на семејство - од страна на главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување, за целокупниот временски период од почетокот до завршувањето на правото на надоместот. При тоа целосно се пресметува за календарскиот месец во којшто започнува правото на надомест. Календарскиот месец во којшто завршува правото на надомест се пресметува само тогаш кога крајот на правото за надомест паѓа на последниот ден во тој месец. Доколку известувањето за завршување на правото на надомест од страна на надлежниот корисник на осигурување е испратено подоцна од 30 дена по завршувањето на правото на надомест, за пресметување се зема денот на испраќањето по пошта на место на завршување на правото на надомест.  
Но тоа важи само во оние случаи во коишто од страна на надлежниот носител на осигурување треба да се одговара за задоцнетото известување за завршување на правото за надомест.
6. Фондот за здравствено осигурување на Македонија му испраќа листи во два примерока на главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување во тековната календарска година за минатата календарска година за членовите на семејството на осигуреникот како и за корисници на пензии или баратели на пензии, вклучувајќи ги нивните членови на семејството. За оние побарувања коишто не беа навремено поднесени, фон

дот за здравственото осигурување на Македонија ќе испрати сопствени листи - посебно по календарски години.

7. Главниот сојуз на австриските носители на социјално осигурување ја дозначува вкупната сума на признаени износи, коишто се признаени од надлежните австриски носители односно од главниот сојуз на австриските носители на социјално осигурување, и тоа во рок од два месеци по добивање на документацијата (број 4 и 6) во фондот за здравствено осигурување на Македонија.

## ДЕЛ II

1. Во случаеви на место на живеење коишто се опфатени со член 11 став 3 како и член 13 ставови 2 и 3 од Спогодбата, трошоците на австриските носители коишто помагаат, ќе се надоместуваат во форма на месечен пашален износ за извршените услуги од страна на надлежните македонски носители, односно од фондот за здравствено осигурување на Македонија. Притоа месечно треба да се изврши само исплата на пашален износ и тоа за:
  - а) секој осигуреник којшто е осигурен според македонските правни прописи, чишто членови на семејство коишто имаат право на надомест живеат во Австрија,
  - б) секој корисник на македонска пензија или барател на пензија којшто живее во Австрија, вклучувајќи ги членовите на неговото семејство како и
  - в) корисници на пензии на починатите пензионери коишто живеат во Австрија, на осигуреник којшто е осигурен според македонските правни прописи.
2. Како основа за пресметување на месечните пашални износи за 2000 годи на се одредува:
  - за секој член на семејство на осигуреникот износ од ЕВРА 139,45,
  - за корисник на пензија или барател на пензија износ од ЕВРА 329,37.Тие износи ќе се намалат за 5 % за случаи на привремен престој на лице во Македонија наведено под број 1. Така добиените износи ќе важат како месечни пашални износи за 2000 година.
3. Трошоците за услуги дадени на лице наведено под број 1 за време на привремен престој во Македонија согласно член 11 став 1, буква в од Спогодбата, во сите случаи треба да бидат надоместени од надлежниот ав

стриски носител односно од главниот сојуз на австриските носители на социјално осигурување.

4. Паушалните износи одредени под број 2 за 2000 година, за прв пат за 2001 година ќе бидат прилагодени кон развојот на трошоците за здравственото осигурување односно кон државниот фонд во Австрија (квота по глава), коишто произлегуваат од споредбата со предминатата година со минатата година.

5. Паушалните износи ќе се плаќаат од страна на надлежните македонски носители, односно од страна на фондот за здравствено осигурување на Македонија, за целокупниот временски период од почетокот до завршување на правото на надоместот. При тоа целосно се пресметува за календарскиот месец во којшто започнува правото на надомест. Календарскиот месец во којшто завршува правото на надомест се пресметува само тогаш кога крајот на правото на надомест паѓа на последниот ден во тој месец. Доколку известувањето за завршување на правото на надомест од страна на надлежниот корисник на осигурување е испратено подоцна од 30 дена по завршувањето на правото на надомест, за пресметување се зема денот на испраќањето по пошта на место на завршувањето на правото на надомест.

Но тоа важи само во оние случаи во коишто од страна на надлежниот носител на осигурување треба да се одговара за задоцнетото известување за завршување на правото за надомест.

6. Главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување година му испраќа листи во два примерока на фондот за здравствено осигурување на Македонија во тековната календарска година за минатата календарска за членовите на семејството на осигуреникот како и за корисници на пензии или баратели на пензии, вклучувајќи ги нивните членови на семејство. За оние побарувања коишто не биле навремено поднесени, главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување ќе испрати сопствени листи - посебно по календарски години.

7. Фондот за здравствено осигурување ја дозначува вкупната сума на признаени износи во рок од два месеци по добивање на документацијата (број 4 и 6) во главниот сојуз на австрискиот носител на социјално осигурување.

**ДЕЛ III**


1. Оваа Спогодба може договорно да се измени или дополни.
2. Оваа Спогодба важи од 1. октомври 1996 и тоа секогаш за една календарска година; таа прекутно важи како продолжена, доколку истата не биде писмено откажана најдоцна три месеци пред истекот на календарската година од страна некоја од договорните страни.
3. Отстапувајќи од Дел 1 број 2, за месеците октомври 1996 до декември 1996 како месечен пашален износ се утврдува износот од ДЕН 1.147,00.
4. За услугите коишто ќе му бидат обезбедени на лице наведено во случај согласно дел II број 1, треба заклучно до 31. декември 2000 да му бидат на доместени фактичките трошоци. После тој временски период надоместот на трошоците ќе се одвива согласно одредбите на дел II од оваа Спогодба.
5. Австриските подрачни фондови за здравствено осигурување ги пресметуваат како носители коишто даваат помош, во случаи согласно член 11 ставови 1 и 3 од Спогодбата до заклучно 31. декември, дадените лекарства, му засметуваат на македонскиот носител оној износ за услуги коишто важи меѓусебно за носителите внатре во Австрија.

Склучено во Скопје, на ден 28. Jun 2002 во два оригинали на германски и македонски јазик, при што и двата текста се автентични на ист начин.

За  
Сојузниот министер за  
социјална сигурност и генерации

  
Др. Филип Хојос

За  
Министерот за здравство  
на Македонија

  
Др. Ѓорѓи Орвчанец